

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и за разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 јануари 2023 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Урме Демири Шаипи со бр. УП2-09-235/22 од 28 ноември 2022 година против Решението за одбивање на барање, бр.01-40/373/1 од 24.11.2022 година од Друштво за снабдување со пареа и топла вода Скопје Север АД - Скопје, СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање, бр.01-40/373/1 од 24.11.2022 година од Друштво за снабдување со пареа и топла вода Скопје Север АД - Скопје, СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Урме Демири Шаипи, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), поднесе приговор бр. УП2-09-235/22 од 28 ноември 2022 година против Решението за одбивање на барање, бр. 01-40/373/1 од 24.11.2022 година од Друштво за снабдување со пареа и топла вода Скопје Север АД - Скопје.

Именуваната поднела Барање до Друштво за снабдување со пареа и топла вода Скопје Север АД - Скопје за ослободување од обврска за плаќање на фиксен дел од надоместокот за топлинска енергија за стан на ул. Џон Кенеди, бр. 25/4/1. Кон барањето приложил доказна документација.

Постапувајќи по барањето, Друштво за снабдување со пареа и топла вода Скопје Север АД - Скопје како првостепен орган во постапката донел Решение за одбивање на барање, бр. 01-40/373/1 од 24.11.2022 година.

Незадоволна од Решението за одбивање на барање на Друштво за снабдување со пареа и топла вода Скопје Север АД - Скопје, именуваната поднесе приговор до Регулаторната комисија за енергетика.

На 11 јануари 2023 година беше одржана седница на Комисија за постапување по приговори и разрешување на спорови од областа на природен гас, топлинска енергија и течни горива. На седницата се изврши увид во приложените докази од страна на подносителот на приговорот и тоа:

- Решение за одбивање на барање, бр. 01-40/373/1 од 24.11.2022 година од Друштво за снабдување со пареа и топла вода Скопје Север АД - Скопје,
- Копија од лична карта,
- Барање до Друштво за снабдување со пареа и топла вода Скопје Север АД - Скопје за ослободување од обврска за плаќање на фиксен дел од надоместокот за топлинска енергија,
- Фактури за потрошена електрична енергија и
- Имотен лист бр. 47627, Катастарска општина Центар 1.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на приговорот утврди дека истиот не е основан.

Согласно член 54-б од Правилата за снабдување со топлинска енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.65/19, 162/19, 233/20, 312/20 и 38/22), од обврската за плаќање фиксен надоместок за топлинска енергија се ослободува сопственикот на посебен дел во станбени, станбено-деловни, деловно-станбени и деловни објекти кој е исклучен од системот за централно греење, ако:

- живее во него и кај снабдувачот кон барањето за ослободување како доказ приложи валиден документ (лична карта на сопственикот или член на неговото потесно семејство кој живее во станот на увид, имотен лист не постар од 30 дена од денот на поднесување на барањето и седум последни сметки за потрошена електрична енергија во грејна сезона, при што вкупната потрошувачка на електрична енергија во периодот од 1 октомври до 30 април треба да е поголема од 1500kWh).

Од приложените докази се констатира дека именуваниот го нема исполнето условот за доставување на валиден документ - лична карта на сопственикот или член на неговото потесно семејство кој живее во станот на увид, односно адресата во личната карта не одговара на адресата во имотниот лист на станот во кој живее и за кој бара ослободување од обврската за плаќање на фиксен дел од надоместокот за топлинска енергија.

Имајќи го предвид горенаведеното се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 09-235/22
16 јануари 2022 година

**Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија**
Марко Бислимоски